



Врз основа на член 128-а од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци“ бр.08/05), и член 128-г од Одлуката за формирање на Совет на млади на Град Кавадарци (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци“ бр.24/2010), Советот на Општина Кавадарци објавува

Арх.Бр.\_\_\_\_\_

Дата:\_\_\_\_\_  
Кавадарци

Република Македонија  
Општина Кавадарци

**Ј А В Е Н   П О В И К**  
**ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА**  
**СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ГРАД КАВАДАРЦИ**

Плоштад Маршал Тито б.б.  
1430 Кавадарци,  
Република Македонија  
Тел. 043/ 416-130  
Факс 043/416-130  
e-mail: [opshtina@kavadarci.gov.mk](mailto:opshtina@kavadarci.gov.mk)

1. Се покренува постапка за избор на членови на Советот на Град Кавадарци.

Советот на млади на Град Кавадарци е советодавно тело на Советот на Општина Кавадарци, основано заради подобрување на положбата и решавање на проблемите во Град Кавадарци.

Во Советот на млади на Град Кавадарци можат да бидат бирани млади со постојано место на живеење на територијата на Град Кавадарци и со старосна граница од 15 до 30 години.

2. Советот на млади на Град Кавадарци брои 5 членови.

Советот на млади од своите редови избира претседател и заменик претседател.

Членовите на Советот на млади на Градот Кавадарци се бираат со мандат од две години.

3. Право на предлагање на кандидати за членови во Советот на млади имаат : Невладини организации и Здруженија на млади , ученички совети, студенски совети и други регистрирани облици на организирање на младите.

4. При предлагањето на кандидатите се поднесуваат следните документи кои се во прилог на овој јавен повик :

-СМ-1 (Образец – Предлог кандидат за член на Советот на млади на Општина Кавадарци)

-СМ-1 (Образец – Согласност за прифаќање на кандидатурата за член на Советот)



-СМ-1 (Образец – Согласно дека кандидатот за член на Советот е предложен согласно актите на институцијата)

Арх.Бр.\_\_\_\_\_

Документите мора да бидат потпишани и заверени од страна на овластено лице на институцијата која го предлага членот.

Дата:\_\_\_\_\_

Кавадарци

Република Македонија  
Општина Кавадарци

5.Предлагчот е должен покрај наведените документи во точка 4 да приложи и :

Плоштад Маршал Тито б.б.  
1430 Кавадарци,  
Република Македонија  
Тел. 043/ 416-130  
Факс 043/416-130  
e-mail: [opshtina@kavadarci.gov.mk](mailto:opshtina@kavadarci.gov.mk)

- Документација од која е видливо дека кандидатите ги исполнуваат условите од точка 1 од овој јавен повик (Извод од матична книга на родените не постар од 6 месеци или фотокопија од лична карта )
- Кратка биографија на кандидатот.
- Фотокопија од регистрација на здружението

Ненавремено доставените документи и нецелосна документација нема да се разгледува.

6.Рокот за поднесување на предлози за кандидат за членови на Советот на млади на Град Кавадарци е 8 дена од објавување на овој јавен повик.

Потребните обрасци од точка 4 се во прилог на јавниот повик.

Предлозите за кандидати за членови на Советот на млади на Град Кавадарци , со назнака “Предлог кандидат за избор на членови на Советот на млади на Град Кавадарци, се доставуваат на адреса :

Општина Кавадарци

-Комисија за мандатни прашања избори и именувања  
“Плоштад Маршал Тито бр.2 Кавадарци

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

**Претседател**  
**Ристо Сакалиев**

